

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА

Директива за безбедност на играчките 2009/48 / ЕС

Наташа Доковска
Холидеј Ин
31 Јануари 2019



ПОСТОЈНИ ПРАВИЛА

Директивата 88/378 / ЕЕС беше усвоена во 1988 година (20 години)

Овозможува слободно движење на безбедни играчки во сите земји-членки на ЕУ

Содржи суштински барања за безбедност / општо принципи

Техничките детали се усвоени во усогласени стандарди (EN 71 серија и EN 62115)



Причини за нова директива

Промени во пазарот на играчки - нови
играчки

Промени во производствените области - 80%
увоз во ЕУ

Нови научни докази за користените
супстанции
во играчки

Треба да се зголеми контролата во ЕУ / на
надворешни граници



Времена рамка на ревизија

Дискусиите и консултациите започнаа во 2003 година


Предлог усвоен од Европската комисија на 25 јануари 2008 година

Текст усвоен од ЕП на 18 декември 2008 година
Текст усвоен од Советот на 11 мај 2009 година

Директива објавена во ССЈН на 30 јуни 2009 година



Директива 2009/48 / ЕС: временски распоред



- (1) OJEU + 20 дена: влегување во сила i.e. 20 јули 2009
- (2) OJEU + 20 дена +18 месеци: време да се транспортираат државите-членки на ЕУ т.е. 20 јануари 2011 година
- (3) OJEU + 20 дена + 2 години: примена на Директивата (освен хемиски барања), односно 20 јули 2011 година
- (4) OJEU + 20 дена + 4 години: примена на Директивата за хемиски барања т.е.

ДИРЕКТИВА 2009/48 / ЕЗ

Обем и концепти



Обем и концепти 2009/48/ЕС

88/378/EEG

Дефиниција на
"играчки" во член 1 (1)

“секој производ или
материјал дизајниран
за деца помали од 14
години”

Дефиниција на
"играчки" во член 2 (1)

“производи
проектирани или
наменети, **без разлика
дали се или не
исклучиво**, за употреба
во игра кај деца под 14-
годишна возраст”



СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ КОИ НЕ СЕ ЗАМЕНИ КАКО ИГРАЧКИ (АНЕКС I)

= производи кои не ја исполнуваат дефиницијата за
играчки и може да се мешаат со нив:

= не исцрпна листа



СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ КАКО ИГРАЧКИ, НО СЕ ИСКЛУЧЕНИ

= производи кои ја исполнуваат дефиницијата за
играчки но се отфрлени од листата:

= не исцрпна листа



СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ КАКО ИГРАЧКИ, НО СЕ ИСКЛУЧЕНИ

опрема за игралишта наменета за јавна употреба

машини за автоматска игра, без разлика дали се
работи за монети или не, наменети за јавна
употреба



играчки возила опремени со мотори за согорување

играчки за парни машини



Директива 2009/48/ЕС

- Барања за безбедност



НОВИ БАРАЊА НА ДИРЕКТИВАТА

2009/48/EC

•Посебни барања за безбедност

- *Физички и механички својства*
- *Хемиски својства*
- *Електрични својства*
- *Запаливост*
- *Хигиена*
- *Радиоактивност*




ФИЗИЧКИ И МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ

Ризик на гушење

= вдишување на мали делови

88/378/ЕЕС

играчки за деца под 36 месеци



2009/48/ЕС

Проширена со играчки кои се наменети за ставање во уста (на пр. музички инструменти)



ФИЗИЧКИ И МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ


Ризик на суспензија

88/378/ЕЕС

надворешна
опструкција на
дишните патишта
на устата и носот

2009/48/ЕС
продолжен со

внатрешна
опструкција на
дишните патишта
(Пример: чаши за
вшмукување)



ФИЗИЧКИ И МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ

Играчки во
храна

88/378/ЕЕС

нема посебни
одредби



2009/48/ЕС

- Посебно пакување
- Пакување: нема опасност од гушење
- Предупредување: "Играчка внатре; Се препорачува надзор над возрасни "
- Зabrana на играчки цврсто прикачени на прехранбен производ



ЗАБРАНА ЗА CMR ВО ИГРАЧКИ

Супстанциите што се класифицирани како канцерогени, мутагени или токсични за репродукција (CMR), категорија 1А, 1В или 2 не смеат да се користат во играчки, во компоненти на играчки или во микро-структурни различни делови на играчките



АЛЕРГИСКИ ФЛАГРАНЦИ

1) Забрана за 55 алергенски мириси

2) 2) Етикетирање за 11 мириси кои се подложни на алергија на одредени лица



ХИГИЕНА

88/378/ЕЕС

Играчките мора да ги исполнуваат условите за хигиена и чистота, со цел да се избегне ризикот од инфекција, болест и контаминација

2009/48/ЕС продолжена со...

Играчка наменета за деца под 36 месеци мора да биде дизајнирана и произведена на таков начин што може да се чисти.

Текстилната играчка треба да се мие, освен ако има механизам што може да се оштети ако се измие



ДИРЕКТИВА 2009/48/ЕС

Во декларацијата за сообразност на ЕК се наведува дека е докажано исполнувањето на барањата

Производителот треба да ја преземе одговорноста за усогласеноста на играчката

ДоК се преведува на јазикот или јазиците што ги бара земјата-членка на чиј пазар е ставена или достапна играчка



ДИРЕКТИВА 2009/48/ЕС

СЕ обележување



ДИРЕКТИВА 2009/48/ЕС

- Прицврстено видливо, читливо и неизбришливо
- На играчка, ставена етикета или пакување
- Ако не е видлива однадвор, таа мора да биде на пакувањето



ДИРЕКТИВА 2009/48/ЕС

Предупредувања



Предупредувања

Обележување на предупредувањата

На предупредувањата претходат зборовите "Предупредување" или "Предупредувања"

Производителот ги означува предупредувањата на играчката, на ставена етикета или на пакувањето и, доколку е соодветно, на упатствата за употреба кои ја придружуваат играчката

Малите играчки кои се продаваат без пакување треба да имаат соодветни предупредувања за нив

Предупредувања



Предупредувања

Обележување на предупредувањата

Предупредувањата кои ја одредуваат одлуката за купување на играчката, треба да се појават на пакувањето на потрошувачот или да бидат поинаку видливи на потрошувачот пред купувањето, вклучително и во случаи кога купувањето се врши онлајн



Предупредувања

Специфични предупредувања

Предупредувањата се користат формулирани, освен за играчките што не се наменети за деца под 36 месеци

Економскиот оператор може да избере помеѓу "Не е погоден за деца под 36 месеци" или "Не е погоден за деца под три години" или предупредување во форма на следнава графичка слика



Предупредувања

Специфични предупредувања

Играчките нема да носат едно или повеќе од посебните предупредувања кога тоа предупредување е во конфликт со намената на играчката, како што е одредено врз основа на неговата функција, димензија и карактеристики





Подготвување техничка документација

- Тоа е исклучиво обврска само за производителот



ДИРЕКТИВА 2009/48/ЕС

Повеќе информации на

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm



прашања?

